



РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MAZEDONISCHE HANDBALL FEDERATION
MACEDONIAN HANDBALL FEDERATION



Согласно член 2 од Пропозициите за Супер Машка Лига, Прва Машка Лига и Женска Лига-Скопско за натпреварувачка сезона 2020/2021, Комесарот за натпреварување доставува :

ПРОПОЗИЦИИ ЗА КУП НАТПРЕВАРИ

Член 1

Ракометниот Куп на Македонија е традиционално натпреварување во ракомет, во кој задолжително учествуваат сите ракометни клубови во Македонија кои се натпреваруваат во Супер Машка Ракометна лига, Женска Ракометна Лига-СКОПСКО и Прва Машка Ракометна Лига, согласно Член 2 од Пропозициите за натпреварување во, Супер Машка ракометна лига, Женска Ракометна Лига и Првата Машка Ракометна Лига за натпреварувачката сезона **2020/2021** година.

Право на настап имаат сите ракометари-ки, кои имаат право на настап на Првенствените и Куп натпревари за сезона **2020/2021** година..

Екипите кои се надвор од системот на натпреварувањето во **2020/2021** година, можат да пријават учество во КУП натпреварувањето само доколку поседуваат Решение за вршење Дејност Спорт издадено од Агенцијата за Млади и Спорт.

Член 2

Учесници во машкиот Куп се:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. РК Вардар 1961 | 17. РК Скопје 2020 |
| 2. РК Еурофарм Пелистер | 18. РК Аеродром |
| 3. РК Охрид | 19. РК Драчево |
| 4. РК Металург | 20. РК Металург-РА |
| 5. РК Бутел Скопје | 21. МРК Куманово |
| 6. РК Пролет 62 | 22. РК Шампион |
| 7. РК Еурофарм Пелистер 2 | 23. РК Јехона |
| 8. ГРК Тиквеш 2014 | 24. РК Вардар Неготино |
| 9. РК Струга | 25. РК Борец |

10. РК ГолденАрт КЛ-7

11. РК Прилеп

12. РК Радовиш

13. РК Јуниор К.В.

14. РК Работнички

15. РК Младост 1977

16. РК Астраион Хендбол

26. РК Текстилец

27. РК Преспа 2015

28. РК Делчево Вардар

29. РК Партизан 2016 Спорт

30. РК Риниа-М

31. РК Кичево 2020

32. РК Македонија Ѓ.П.

Член 3

Во Куп натпреварувањето учествуваат вкупно **32** екипи: **16** екипи од Супер Машка Лига и **16** екипи од Прва Машка Лига.

Екипите ќе бидат сместени во два сада.

Во првиот сад ќе бидат екипите од Супер Лига Мажи, а во вториот ќе бидат екипите од Прва Лига Мажи. Ќе се игра еден натпревар помеѓу екипите од Супер Машка Лига и екипите од Прва Машка Лига. Домаќин на натпреварот ќе биде екипата со извлечен број еден (1) во ждребањето. Победниците од натпреварите ќе се пласираат во **1/16** финале.

Член 4

Екипите победници во елиминационите натпревари ќе бидат поделени во 4 сада за ждребање во 1/16 финале (групната фаза) според листата во Пропозициите за КУП натпреварувањето за 2020/2021 година која е направена според пласманот на екипите на полусезона за 2020/2021 година.

Во првиот сад ќе бидат првите четири екипи според листата во Пропозициите за КУП натпреварување 2020/2021 (во случај да не се пласира некоја од овие екипи тогаш нејзиното место/а го завзема/ат најдобро пласираните екипи од листата од Пропозиции за КУП натпреварување 2020/2021).

Во вториот, третиот и четвртиот сад ќе бидат поделени екипите редоследно според листата на екипи од Пропозициите за КУП натпреварувањето 2020/2021.

Екипите кои ќе се пласираат во **1/16** финале ќе бидат поделени во 4 групи: А, Б, В и Г група.

Член 5

Во групите ќе игра по еден полуфинален натпревар помеѓу екипите позиционирани во група 1/4 и 2/3 според ждребот (Бергер).

Победниците од овие натпревари ќе играат финален натпревар.

Домаќини на овие натпревари ќе бидат екипите со помал број при ждребањето. Финалниот натпревар ќе се игра наредниот ден или во прва наредна слободна среда. Во случај да има организатор на групата тогаш полуфиналните натпревари се играат во ист ден претпладне, а финалниот натпревар попладне. Организаторот го задржува правото за промена на распоредот на натпреварите. Победниците од финалниот натпревар по групи се пласираат на Ф-4 турнирот. На Ф-4 ќе се играат еден полуфинален натпревар помеѓу екипите позиционирани според ждребот 1/4 и 2/3 (Бергер). Победниците од овие полуфинални натпревари ќе играат во финалето на Купот. Победникот од овој натпревар е освојувач на Купот 2020/2021.

Победникот на Купот и победникот во Супер Лига Мажи 2020/2021 ќе играат СУПЕР КУП.

Во случај да победник на Купот и Супер Лига Мажи е иста екипа тогаш во Супер Купот ќе играат победникот на Супер Лига Мажи и финалистот на Купот.

Член 6

Во Купот во Женска конкуренција ќе се натпреваруваат 13 екипи и ќе бидат сместени во четири сади 1, 2, 3, 4:

Прв сад носител:

ЖРК Куманово

ЖРК Металург

ЖРК Чаир

ЖРК Вардар

Втор сад:

РК Деспина

ЖРК Стружанка

ЖРК Гевгелија

Трет сад:

ЖРК Спартак

РК Шампион

ЖРК Овче Поле СУ

Четврт сад:

ЖРК Пелистер 2012

Ѓорче Петров-ЖРК

РК Кузман Вардар

Член 7

Екипите со ждреб ќе бидат поделени во 4 (четири) групи А,Б,В, и Г.

Во група А ќе има 4 екипи.

Во групите Б, В и Г ќе има по 3 (три) екипи.

Првите 4 екипи од првенството на полусезона ќе бидат носители на групи и ќе бидат сместени во првиот сад.

Во вториот сад ќе бидат сместени екипите од 5-7 место на полусезона.

Во третиот сад ќе бидат сместени екипите од 8-10 место на полусезона.

Во четвртиот сад ќе бидат сместени екипите од 11-13 место на полусезона.

Член 8

Во групата А ќе се играат два полуфинални натпревари по систем 1/4 и 2/3(Бергер). Победниците ќе играат во финале. Победникот од финалниот натпревар ќе игра на Ф-4.

Во групите Б, В и Г ќе има едно полуфинале.

Екипите кој ќе играат во полуфиналето ќе бидат одредени по пат на жребање 1/4 и 2/3 (Бергер). Победникот од ова полуфинале ќе игра финален натпревар со екипата која ќе биде слободна во полуфиналето. Победниците на овие финални натпревари ќе играат на Ф-4. Домаќини на овие натпревари ќе бидат екипите со помал број при жребањето. Финалниот натпревар ќе се игра наредниот ден или во прва наредна слободна среда. Во случај да има организатор на групата тогаш полуфиналните натпревари се играат во ист ден претпладне, а финалниот натпревар попладне. Организаторот го задржува правото за промена на распоредот на натпреварите.

Полуфиналните парови во Ф-4 се формираат со ждребање и ќе се игра 1/4 и 2/3(Бергер). Победниците од полуфиналните натпревари ќе играат во финалето на Купот. Победникот во финалето е освојувач на Купот.

Член 9

Организаторот ги сноси сите трошоците за целокупната организација на натпреварите и тоа:

-Спортска сала

-Трошоците за организација.

-Трошоци за службени лица на натпреварите.

Екипите сами ги сносат трошоците за хотел-сместување и патните трошоци.

Член 10

За сите натпревари од Купот машка конкуренција домаќинот/организаторот е обврзан да има LIVE STREAM. Во случај да нема LIVE STREAM е должен да снима со камера.

Сите натпревари од Купот во женска конкуренција домаќинот/организаторот е должен да снима со камера.

Член 11

Сите натпревари се играат по правила на ракометната игра (ИХФ). Во случај на нерешен резултат се пристапува директно кон изведување на седмерци. Седмерците се изведуваат на начин опишан во правилата на ракометна игра (ИХФ), Правило 2 (коментар).

Член 12

На победникот на Купот на Македонија се доделува:

- преоден пехар
- пехар во трајна сопственост
- 21 медал

На поразената екипа се доделува:

- 21 медали

Пехар во трајна сопственост за поединечни награди:

- пехар за најдобар стрелец
- пехар за најдобар голман
- пехар за MVP играч

За споведување на Пропозициите важат и одредбите односно актите на Регистрациониот Правлиник, Дисциплинскиот Правлник, Правилата на ракометната игра, Правлиник за организација и спороведување на ракометни натпревари, нормативните акти на РФМ, Законот за спорт и позитивните законски прописи.

Ракометна Федерација на Македонија

Комесар за натпревари
Славе Николов



